



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА  
МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ  
ЦАРИНСКА УПРАВА



01.30.34.УП.007.04

УПАТСТВО  
ЗА ЦАРИНСКО СКЛАДИРАЊЕ

МАРТ 2023



## Упатство царинско складирање

01.30.34.УП.007.04

### Историја на документ

Издание	Датум на издание	Опис	Направени промени	
			Опис на промената	Променети страници/точки/глави
1	2	3	4	5
01	27.11.2017	Прво издание	/	/
02	29.12.2020	Второ издание	Изменети  Додадени  Изменета нумерација	Точки 2, 3 6, 39, 42, 46, 50, 52, 57, 60, 62, 64, 66, 72, 76, 85, 104, 109, 111, 112, 120 и 121  Точка 4  Од точка 54 до крај
03	15.09.2022	Трето издание	Изменети  Додадени  Избришани  Изменета нумерација	Точки 3, 16, 37, 38, 47, 58, 61, 63, 64, 67, 68, 71, 77, 80, 82, 84, 85, 86, 90, 91, 93, 95, 104, 115, 122, 123, 144 и 150  Точка 59, 81 и 85  54, 55, 56, 57, 59, 65, 78, 79, 83 и 89  Од точка 4 до крај
04		Четврто издание	Дополнета  Изменета	Точки 47, 55, 59, 71 и 75  Точка 143



Врз основа на член 7 став 4 од Законот за Царинската управа („Сл.весник на РМ“ број 46/04 81/05, 107/07, 103/08, 64/09, 105/09, 48/10, 158/10, 53/11, 113/12, 43/14, 167/14, 33/15, 61/15, 129/15, 23/16, 120/18 248/18 и „Сл. весник на РСМ“ бр. 122/21), директорот на Царинската управа на Република Северна Македонија донесе

## УПАТСТВО ЗА ЦАРИНСКО СКЛАДИРАЊЕ

### I. Општи одредби

1. Со ова Упатство се уредува начинот и постапката на давање одобрение за царинско складирање (во понатамошниот текст: одобрение), ставање на стоката во постапка, мерки на царински надзор над стоката, водење на евиденција на стоката, вообичаени форми на ракување со стоката, завршување на постапката, како и постапка на укинување или поништување на одобрението.
2. Царинската постапка царинско складирање е пропишана со членовите од 97 до 104 и 110 до 127 од Царинскиот закон<sup>1</sup> (во натамошниот текст ЦЗ), членовите од 311 до 344 од Уредбата за спроведување на Царинскиот закон<sup>2</sup> (во натамошниот текст: УСЦЗ) и член 27-а од Законот за данок на додадена вредност<sup>3</sup> (во натамошниот текст ЗДДВ).
3. Надлежни царински органи:
  - Сектор за царински систем, Одделение за царински и даночни постапки (во натамошниот текст ОЦДП) во случаи за:
    - а) поднесено барање за царинско складирање, за измени и дополнувања на дадените одобренија, укинување и поништување на одобренија за царинско складирање;

<sup>1</sup> Царинскиот закон со сите измени и дополнувања како екстерен акт е објавен во Депозитарот согласно Процедурата за депозитар на документација на Царинската управа

<sup>2</sup> Уредбата за спроведување на Царинскиот закон со сите измени и дополнувања како екстерен акт е објавена во Депозитарот согласно Процедурата за депозитар на документација на Царинската управа

<sup>3</sup> Законот за данок на додадена вредност сите измени и дополнувања како екстерен акт е објавен во Депозитарот согласно Процедурата за депозитар на документација на Царинската управа



## Упатство царинско складирање

01.30.34.УП.007.04

6) водење на евиденција за направените дополнителни контроли кај имателите на одобренија и управување со издадени одобренија.

- Надзорен царински орган - Служба за надзор на иматели на одобренија (во натамошниот текст: СНИО) за вршење на иницијална и теренска контрола кај подносители односно иматели на одобренија во рамките на надзор над правилно спроведување на постапката;
- Надлежен царински орган за дополнителна контрола на спроведувањето на одобренијата за царинско складирање е Секторот за контрола и истраги – Одделение за контрола на трговски друштва (во понатамошниот текст: ОКТД), согласно усвоениот Годишена план за контрола во трговски друштва пропишан во одредбите од Процедурата за вршење на царинска или надворешна контрола во трговски друштва<sup>4</sup>.
- Царински испостави за ставање на стока во постапка, односно завршување на постапка утврдени во рубрика 11 од одобрението за царинско складирање.

### I.1. Употребени поими и дефиниции

4. Поимите и дефинициите во ова упатство го имаат следното значење:

- **СОЦДАД** - компјутерски систем составен од повеќе модули, од кои модулот МЕОС е модул за управување со одобренија;
- **Мерки на трговска политика** - утврдени нетарифни мерки воведени како дел од трговската политика, во форма на одредби кои го регулираат увозот и извозот на стока, како што се надзор или мерки за заштита, количински забрани или ограничувања и забрани за увоз или извоз;
- **Клиент координатор** - самостоен советник за царински надзор во СНИО, надлежен за вршење на иницијална контрола кај подносители, односно иматели на одобренија, како и надзор над правилно спроведување на постапката;

<sup>4</sup> Процедурата за вршење на царинска или надворешна контрола во трговски друштва како интерен акт е објавена во Депозитарот на документацијата согласно Процедурата за депозитар на документацијата во Царинската управа



- ЦС - постапка на царинско складирање се врши без плаќање увозни давачки, акциза и ДДВ, без примена на мерки на трговска политика кои се применуваат при пуштање на стоката во слободен промет;
- Држател на склад - лице кое има одобрение да работи со царински склад;
- Корисник на склад - лице кое е обврзано со царинска декларација да ја стави стоката во постапка на царинско складирање или лицето на кое се пренесени правата и обврските од тоа лице;
- Вообичаени форми на ракување се активности неопходни за одржување на стоката во добра состојба, подобрување на изгледот или квалитетот, односно нејзина подготовка за дистрибуција или понатамошна продажба;
- Одвоено чување – чување на домашна стока и стока во постапка на царинско складирање во царински склад на начин кој овозможува во секое време да се идентификуваат различните видови на стока;
- Збирно чување – чување на домашна стока и стока во постапка на царинско складирање во царински склад, каде не е можно да се идентификуваат различните видови стока.

## II. Царинско складирање

5. Постапката на царинско складирање се врши без плаќање увозни давачки, акциза и ДДВ, без примена на мерки на трговска политика кои се применуваат при пуштање на стока во слободен промет, со примена на мерките на трговска политика кои се однесуваат на внесување на стока во царинското подрачје на Република Северна Македонија.
6. Ова значи дека физичките и правните лица може да внесуваат стока од странство заради складирање која подоцна може да се пушти во слободен промет со плаќање увозни давачки и други давачки и даноци или повторно да се извезе или да се одреди друго царински дозволено постапување или употреба на стоката.
7. Веќе увезената стока која била ставена во царинска постапка со економски ефект (на пр. увоз за облагородување, привремен увоз и др.) може исто така,



## Упатство царинско складирање

01.30.34.УП.007.04

при завршување на постапката да се стави во постапка на царинско складирање со намера повторно да се извезе.

8. Кога со важечките прописи за одредени области е предвидено дека за домашна стока ставена во царински склад се применуваат мерки кои се однесуваат на извоз на стока, таа стока може исто така да се складира во царински склад.
9. Покрај складирање на гореспоменатата стока, царинскиот склад може исто така да се употребува и за складирање на домашна стока којашто не е ставена во царинска постапка. Ова се нарекува „заедничко чување“. Иако не треба да се спроведуваат царински формалности за ваквото складирање, сепак потребно е да се исполнат одредени околности (види дел XX Посебени постапувања во постапка на царинско складирање – Заедничко чување (збирно и одвоено чување)).
10. Стоката може да остане во постапка на царинско складирање неограничено. Во посебни случаи царинскиот орган може да одреди рок до кој корисникот на складот треба на стоката да и додели ново царински дозволено постапување или употреба.
11. Држател на царински склад е лице кое има одобрение да работи со царински склад.
12. Корисник на царински склад (депозитор) е лице кое е обврзано со царинска декларација да ја стави стоката во постапка на царинско складирање или лицето на кое се пренесени правата и обврските од тоа лице. Корисникот на складот е исто така одговорен за исполнување на обврските кои произлегуваат од ставање на стоката во постапка на царинско складирање.

### III. Простор кој може да се користи како царински склад

13. Царински склад претставува простор или просторија која се наоѓа под царински надзор. Царинскиот склад може да биде цела зграда, една или повеќе простории во една зграда функционално одвоен од другите простории, ограден отворен простор, силос, резервоар, базен и други слични објекти за



## Упатство царинско складирање

01.30.34.УП.007.04

сместување на стока (исклучени се стамбени објекти, гаражни простории, канцелариски простории и простории во кои се врши трговска дејност).

14. Царинскиот склад потребно е да има воспоставен систем за безбедност и сигурност, како и заштита на стоката од временски услови на начин кој што не овозможува опаѓање на нејзината вредност. Царинскиот склад исто така треба да поседува соодветна опрема за истовар и утовар на стоката, вага за мерење на стоката или други мерни инструменти зависно од видот на стоката која се складира и кои треба да бидат одржувани во исправна состојба.
15. Не може да се одобри една иста просторија или локација да се користи за повеќе од еден тип на царински склад истовремено. Тоа значи дека за еден простор во објектот, односно за една локација може да се издаде само едно одобрение за еден тип на царински склад, но во иста зграда може да се одобрят повеќе царински складови со тоа што просторите на царинските складови треба да бидат јасно одвоени едни од други како не би се мешала стоката сместена во истите.
16. За царинскиот склад потребен е доказ за сопственост или поседување на просторот или просторијата врз основа на договор за истиот.
17. Просториите и просторите одобрени како царински склад треба да бидат обележани како царински склад, со име на држателот на складот и типот на царинскиот склад.
18. Доколку во однос на складирањето стока е предвидено да се исполнат посебни услови определени во други прописи од страна на други овластени служби, подносителот на барање со приложување на неопходна документација кон барањето треба да докаже дека тие услови се исполнети.
19. Од држателот на складот може да се бара стоката да ја чува во посебно опремени простории и тоа:
  - доколку стоката претставува опасност (стока штетна по здравјето, лесно испарливи материји, еколошки спорни материји, отрови, експлозиви);
  - доколку би можеле да расипат друга стока (истекување заради недозволено преполнување, смрдливи материји); или



## Упатство царинско складирање

01.30.34.УП.007.04

- доколку за стоката заради било кои други причини се потребни посебни услови за постапување со неа (лесно расиплива стока, лекови, отпад и др.).

### IV. Видови на стока која може да се складира

20. Стока која може да се чува во царински склад:

- странска стока која со ставање во оваа постапка не подлежи на плаќање увозни давачки, акциза и ДДВ или на мерки на трговска политика;
- домашна стока наменета за извоз, за која со сместување во царински склад вообичаено се применуваат мерки предвидени за извоз на таква стока.

21. Кога постојат оправдани економски причини, а не постојат пречки за спроведување на царинскиот надзор, може да се одобри:

- сместување на домашна стока која не е наменета за извоз;
- преработка на странска стока во царинскиот склад во рамките на постапка на увоз за облагородување, во согласност со условите за спроведување на таа постапка;
- преработка на странска стока во царинскиот склад во рамките на постапка на преработка под царинска контрола во согласност со условите за спроведување на таа постапка.

22. Во горе наведените случаи стоката не е предмет на постапка на царинско складирање, а надзорниот царински орган може да побара за оваа стока да се води пропишаната евиденција.

### V. Видови и типови на царински складови

23. Царинските складови можат да бидат јавни и приватни.

- а) јавен царински склад е склад кој може да го користи секое лице за складирање на стока, која е прифатена од држателот на царинскиот склад;
- б) приватен царински склад е склад во кој што стоката се складира од страна на држателот на складот. Во приватниот царински склад одговорноста ја сноси сопственикот на складот, кој истовремено е и корисник на истиот, но не е неопходно и сопственик на стоката.



## 24. Јавни царински складови

Постојат три типови на јавни царински складови – тип А, Б и Ф.

- а) Тип А – држателот на складот има обврска да обезбеди царински надзор врз стоката која е во постапка на царинско складирање и треба да ги исполнува сите обврски што произлегуваат од постапката на царинско складирање. Исто така овој тип на царински склад е достапен за секој кој сака да смести стока која е под царински надзор. Држателот на царински склад од тип А е одговорен и за водење на сметководствената евиденција за стоката на залиха.
- б) Тип Б – секој корисник на складот е одговорен за ставање на стоката во постапка на царинско складирање и обезбедување царински надзор над стоката. За сите обврски што произлегуваат од одобрението за царинско складирање и за сите обврски кои произлегуваат од постапката на царинско складирање одговорен е корисникот на складот.
- в) Тип Ф - со овој царински склад раководи царинскиот орган. Било кое лице (корисник на склад) може да го употребува. Кај овој тип на царински склад секој корисник е одговорен за исполнување на обврските кои што произлегуваат од постапката на царинско складирање. Царинскиот орган раководи со складот и води евиденција за складираната стока и истовремено е одговорен за евентуално оштетување или загуба на стоката во складот.

## 25. Приватни царински складови

Во сите типови приватни царински складови, корисникот на царинскиот склад е истовремено и држател на складот, но не и сопственик на стоката. Тоа значи дека декларацијата за ставање во постапка на царинско складирање треба да гласи на име на корисникот, односно држателот на складот. Складираната стока може да биде сопственост на држателот на складот, на странско лице или на лице со седиште во Република Северна Македонија. Држателот на складот е должен да води евиденција за стоката.

## 26. Постојат три типови на приватни складови – тип Ц, Д и Е

- а) Тип Ц – приватен царински склад во кој држателот на складот е истовремено и корисник на складот, но не и задолжително сопственик на



## Упатство царинско складирање

01.30.34.УП.007.04

стоката. Во овој царински склад одговорноста ја носи држателот на царинскиот склад.

- б) Тип Д – приватен царински склад во кој држателот на складот е истовремено и корисник на складот, но не и задолжително сопственик на стоката. Во овој царински склад одговорноста ја носи држателот на царинскиот склад. Пуштањето на стоката во слободен промет треба да се врши со постапка на локално царинење и истото може да се одобри врз основа на видот, царинската вредност и количината на стоката кој се зема предвид во моментот на нејзино ставање во постапка на царинско складирање. За одобрување на овој тип на царински склад потребно е подносителот на барање да има одобрение за употреба на постапка на локално царинење и постапката за ставање на стоката во царинскиот склад е итна (на пример, резервни делови, лекови итн.)

Кај овој тип на царински склад подносителот на барање треба да исполнува строгите барања за употреба на постапка на локално царинење, особено за потребните дозволи и сертификати за пуштање на стоката во слободен промет кои треба да бидат доставени во моментот на ставање на стоката во постапка на царинско складирање (член 182 ст.1 од УСЦЗ).

- в) Тип Е – приватен царински склад во кој држателот на складот е истовремено и корисник на складот, но не и задолжително сопственик на стоката. Во овој царински склад одговорноста ја носи држателот на царинскиот склад. Стоката може да се складира во било кои простории за складирање со кои располага имателот на одобрение или да се преместува помеѓу тие места без царински документи. Тоа значи дека просториите за складирање не мора да бидат дефинирани во одобрението од страна на царинскиот орган, додека системот на евиденција и контрола на залиха на стоката се посебно нагласени.

Овој тип на приватен склад му дава максимална флексибилност на имателот на одобрение, за кое тој треба да ги исполни строгите барања за соодветноста на неговата дејност за да добие одобрение.



## VI. Инструмент за обезбедување

27. За спроведување на постапката потребно е да се поднесе инструмент за обезбедување на плаќањето на царинскиот долг кој би можел да настане. Инструмент за обезбедување се поднесува од страна на имателот на одобрение на царинскиот склад.
  28. Висината на инструментот за обезбедување треба да го обезбедува евентуалниот царински долг во целост. За одлучување за висината на износот на гаранцијата се зема предвид обемот и начинот на спроведување на дотогашната постапка на складирање како и доверливоста на царинскиот должник.
  29. Имателите на одобренија имаат можност за процентуално намалување на висината на износот на инструментот за обезбедување во случај на општа гаранција, утврдени во Упатството за царински долг.
  30. Инструментот за обезбедување се поднесува пред моментот на давање на одобрение за царинско складирање.
  31. Начинот и постапката за прифаќање на инструментот за обезбедување се утврдени во Упатството за царински долг<sup>5</sup>.
- ## VII. Економска оправданост за држење царински склад
32. При проверка на условите за давање на одобрение за царинско складирање надзорниот царински орган треба посебно да ја ценi и економската оправданост за отворање на царинскиот склад, што подразбира предвиден обем на работа, видот и вредноста на стоката (која не е царинска вредност), коефициент на обрт на промет, големината на склadiшниот простор наспроти видот и карактерот на стоката која ќе се складира, периодично или многу ретко раздолжување (завршување) на постапката на царинско складирање.

<sup>5</sup> Упатството за царински долг како интерен акт е објавено во Депозитарот согласно Процедурата за депозитар на документацијата на Царинската управа



33. При оценка на економската оправданост треба да се прави разлика помеѓу јавен и приватен царински склад.
34. Кај јавниот царински склад треба да се приложи доказ во поглед на очекуваниот обем на работа (договори/преддоговори), врз основа на кои ќе може да се процени економската оправданост при одлучување на барањето за давање на одобрение за царинско складирање.
35. Кај приватниот царински склад треба да постои доволно предност за држателот на складот. Предноста може да биде, потребата да се има доволно залиха на стока заради континуиран процес на производство, потешкотии при набавката на стока, високи транспортни трошоци, намалување на трошоците заради складирање на стока во други царински складови, посебности за снабдување на пазарот со складираната стока и др.
36. Кога се работи за складирање на стока за која заради нејзината природа неопходни се посебни услови на сместување и чување (на пр. опасни материи, оружје, експлозиви и слично) може да се смета дека постои економска оправданост, што се ценi за секој конкретен случај.
37. При оценка на економската оправданост за држење на царински склад потребно е да се земат предвид физичките можности и трошоци на надзорниот царински орган за спроведување на мерките на царинскиот надзор, односно времето кое надзорниот царински орган го поминува во надзор на царинскиот склад, бројот и типот на потребните контроли (теренска, документарна или физичка), како и потребни ресурси за тоа (царински службеници, возила и друго).
38. Сето ова зависи од видот и типот на царинскиот склад, системот за водење на евиденција на стоката во складот и нејзината залиха, доверливоста и сигурноста на системот, типот и обемот на контролите (теренска, документарна или физичка, делумна или целосна контрола, на пр. електронското водење на евиденцијата е поефикасна и дава можност повеќе за спроведување на царинскиот надзор преку документарна контрола наспроти физичката контрола). Исто така, постапката на царинско складирање да не предизвикува несразмерни административни трошоци наспроти економската потреба од држењето на царински склад.



### VIII. Барање/Одобрение

39. Постапка на царинско складирање може да се употребува само доколку Царинската управа дала одобрение. Одобрение за постапка на царинско складирање не може под никакви околности да се даде ретроактивно.
40. Барањето за одобрение го поднесува држателот на склад со пополнување на образец пропишан со Прилог 27 од УСЦЗ (во понатамошниот текст: барање) и во електронска форма во Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи (во натамошниот текст: СОЦДАД) во модулот МЕОС.
41. Барањето се пополнува согласно појаснувачките забелешки кон Прилогот 27 утврдени во УСЦЗ.
42. Кон барањето се приложуваат дополнителни докази или документи за секоја од рубриките од истото (Прилог А од ова Упатство – Список на документи). Доставувањето на прилозите и појаснувањето на рубриките од барањето е неопходно за да може истото да се разгледа и одлучи по него.
43. Барањето се доставува до надзорниот царински орган во надлежната Царинарница во зависност од местото кое треба да се одобри како царински склад или местото каде што се води главното книgovodstvo на подносителот на барањето и во електронска форма во СОЦДАД во модулот МЕОС.
44. Во прилог на барањето се доставува и соодветно пополнет Прашалник од Прилог Б на ова Упатство.
45. Рокот за давање одобрение е 60 дена од датумот на поднесувањето на барањето и неговото евидентирање кај надзорниот царински орган. Рокот престанува да тече доколку надзорниот царински орган или Секторот за царински систем презел дејствија за дополнување на барањето или доставување на дополнителна документација.
46. Раководителот на надзорниот царински орган по приемот на барањето определува клиент координатор и негов заменик за поднесеното барање. Клиент координаторот и неговиот заменик го разгледуваат барањето и приложените документи кон истото.



## Упатство царинско складирање

01.30.34.УП.007.04

47. По документарната контрола, доколку се утврди дека барањето е некомплетно или недостасуваат потребни документи за негово одлучување, клиент координаторот го враќа предметот на подносителот на дополнување на Образец за надворешна комуникација или Образец за надворешна комуникација – ЗУЈ<sup>6</sup>, согласно Упатството за изглед и структура на документацијата во Царинската управа<sup>7</sup>.

Клиент координаторот при обработка на барањето во ваков случај во МЕОС го избира дејството „Барање дополнителни податоци“, во кој случај барањето го добива статусот „Побарани дополнителни податоци“.

48. По извршената документарна контрола, клиент координаторот ја подготвува и заедно со неговиот заменик врши иницијална контрола кај подносителот на барањето.
49. Во зависност од специфичноста на поднесеното барање во иницијалната контрола може да се вклучат и вработени во Секторот за информатички и комуникациски технологии (во натамошниот текст СИКТ).
50. Подготовката за иницијална контрола, се состои во организација на точниот датум, час и место на вршење контрола утврден во соработка со подносителот на барањето, односно одговорното лице определено од страна на подносителот. Најавата за контрола се врши по писмен пат на Образец за надворешна комуникација, а заради ефикасност во подготовката на истата може да биде извршена по телефон или електронска пошта. Во случај на комуникација по телефон или со електронска пошта, клиент координаторот нотира службена забелешка на списите на досието на подносителот.
51. Подготвителни активности кои треба да се преземат пред иницијална контрола, а со цел да се утврди дали барателот ги нуди сите потребни гаранции за правилно спроведување на постапката се и:

<sup>6</sup>Обрасците од ова Упатство кои се означени со кратенка ЗУЈ (Закон за употреба на јазиците) се издаваат/ користат од страна на организационите единици на Царинската управа кои покриваат најмалку една единица на локалната самоуправа во која најмалку 20% од граѓаните зборуваат албански јазик и кога странката (учесникот) во постапката го зборува албанскиот јазик.

<sup>7</sup> Упатството за изглед и структура на документацијата во Царинската управа како интерен акт е објавено во Депозитарот согласно Процедурата за депозитар на документацијата на Царинската управа



- прибирање на податоци од електронскиот систем на Царинската управа како извештаи за увоз, извоз и транзит извршени од страна на подносителот на барањето;
- прибирање на податоци со цел да се увиди дали подносителот на барањето во рамките на извршување на својата дејност е сторител на царински прекршок;
- прибирање податоци во врска со изречени мандатни казни (од ЕДМС);
- прибирање на податоци од извршени контроли и поднесени кривични пријави;
- прибирање на податоци поврзани со дополнителни наплати по разни основи;
- прибирање на други податоци за подносителот кои може да се добијат преку интернет пребарување.

52. Собранныте податоци пред извршување на иницијалната контрола претставуваат составен дел од досието на подносителот.

#### **IX. Контрола на исполнетоста на условите за давање на одобрение за царинско складирање**

53. Иницијалната контрола се врши во деловните простории на подносителот на барање во кои се врши постапката на складирање и деловните простории во кои се води евидентијата за спроведување на постапката, во рамките на работното време на подносителот и во работен ден. Во оправдани исклучителни случаи (пандемија, криза, вонредна состојба и друго) контролата кај подносителот на барањето може да се спроведе и преку платформи за дигитална комуникација.
54. Со контролата се врши проверка на фактичката состојба на податоците дадени од страна на подносителот на барање и се врши проверка на условите потребни за давање одобрение за царинско складирање за да добие целосна претстава за подносителот како и за начинот на организираното движењето на стоката ставена во постапка на царинско складирање.
55. По завршување на иницијалната контрола се изготвува Записник од извршена контрола на Образец за надворешна комуникација или Записник за извршена контрола на Образец за надворешна комуникација - ЗУЈ , во кој се наведува



## Упатство царинско складирање

01.30.34.УП.007.04

што било предмет на контролата и што е утврдено при истата. Еден примерок од Записникот од извршена контрола се доставува на барателот на произнесување или отстранување на утврдените недостатоци, определувајќи му рок од 8 дена. По барање на подносителот, клиент координаторот може одобрениот рок од 8 дена да го продолжи.

56. По завршување на иницијалната контрола клиент координаторот за поднесеното барање изготвува Записник по поднесено барање на Останати обрасци.
57. Записникот по поднесено барање треба да ги содржи најмалку следниве елементи:
  - основни податоци за подносителот на барање (податоци како назив, седиште, ЕДБ, законски застапници, одговорни лица и сл.);
  - основни податоци за поднесеното барање (правен основ, барања и податоци на кои се базира поднесеното барање и сл.)
  - податоци и информации од извршената контрола (време, место, службени лица кои ја извршиле иницијалната контрола),
  - утврдени факти со иницијалната контрола како деловна активност на подносителот, структура на трговското друштво, внатрешна организација, систем на водење на евиденција, движење на стока и сл.);
  - заклучок дали подносителот на барање ги исполнува условите за давање одобрение, базиран врз основа на поднесеното барање со сите прилози и спроведената иницијална контрола.
58. Изготвениот Записник по поднесено барање е составен дел од досието на имателот на одобрение.
59. Записникот по поднесено барање со сите списи кон предметот и 01.30.34.УП.007.04-ОБ.01.04 Мислење за исполнетост на услови за давање одобрение за царинско складирање се доставува до ОЦДП при Секторот за царински систем за донесување соодветна одлука.
60. Клиент координаторот, во модулот МЕОС, го избира дејството „Предлог за издавање“, по што барањето е во статус „Предлог за одобрување на барање (издавање на одобрение)“.



## Упатство царинско складирање

01.30.34.УП.007.04

61. Одобрение за царинско складирање издава Секторот за царински систем, кој го евидентира одобрението и со одобрување во модулот МЕОС му се доделува единствен број на одобрение (AUN) кој имателот го користи при комуникација со царинските органи, а согласно Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат<sup>8</sup> (во натамошниот текст: Правилник за ЕЦД<sup>9</sup>). Статусот на барањето во модулот МЕОС е „Одобрено барање (издавање на одобрение)“.
62. Нема ограничување во поглед на рокот на важење на одобрението за царинско складирање.
63. Одобрението се издава во форма на Образец (Прилог 27 од УСЦЗ) во 3 (три) истоветни примероци од кои еден за имателот на одобрение, еден примерок за Секторот за царински систем и еден за надзорниот царински орган. Со издавањето на одобрението барањето во модулот МЕОС е во статус „Издадено одобрение“.

### X. Постапка за измена на одобрение

64. Постапката за измена на одобрение е идентична со постапката на давање на одобрение и описана во Делот VIII и IX.
65. Постапката за измена започнува со поднесување на барање Прилог 27 од УСЦЗ и во електронска форма во СОЦДАД, во модулот МЕОС.
66. Барањето се однесува само на измена и дополнување на соодветната рубрика од одобрението.

### XI. Постапка на поништување или укинување на одобрение

67. Надлежен орган за поништување и укинување на одобрение е Секторот за царински систем.

<sup>8</sup> Правилникот за начинот на пополнување на царинската декларација и кодексот на шифри кои се употребуваат како екстерен акт е објавено во Депозитарот согласно Процедурата за депозитар на документацијата на Царинската управа

<sup>9</sup> ЕЦД – единствен царински документ



## Упатство царинско складирање

01.30.34.УП.007.04

68. Постапката за поништување односно укинување на одобрение ја започнува надлежниот надзорен царински орган.
69. Одлука за поништување на одобрение се носи доколку одобрението е дадено врз основа на неточни и нецелосни податоци за кои подносителот знаел или требало да знае дека се неточни или нецелосни.
70. Во предлогот за поништување на Образец за интерна комуникација се наведуваат неточните и нецелосните податоци врз основа на кои е дадено одобрението за царинско складирање, како и начинот на нивно откривање и осознавање.
71. Решението за поништување на одобрението се донесува со избирање на дејството „Поништување на одобрение“ во модулот МЕОС и на Образец - Одлуки и решенија или Образец- Одлуки и решенија - ЗУЈ согласно Упатството за изглед и структура на документацијата во Царинската управа од надлежниот царински службеник во ОЦДП.
72. Одлука за укинување се носи доколку имателот на одобрение не ги исполнува обврските кои му се утврдени во одобрението.
  
73. При поднесување предлог за укинување од страна на надлежниот надзорен орган, во него се наведуваат сите повреди на обврските од страна на имателот кои се утврдени во одобрението.
74. Кон предлогот надзорниот царински орган има обврска да ја провери состојбата со раздолженоста на царинските декларации и задолженоста на инструментот за обезбедување, односно да провери дали постои можен царински долг и да утврди дека нема нераздолжени царински декларации и дека сета стока ставена во постапка на царинско складирање е раздолжена.
75. Решение за укинување на одобрението се донесува со избирање на дејството „Укинување на одобрение“ во модулот МЕОС и на Образец – Одлуки и решенија или Образец – Одлуки и решенија - ЗУЈ согласно Упатството за изглед и структура на документацијата во Царинската управа од помошник директорот на Секторот за царински систем.



76. Одлуката со која се поништува, односно укинува одобрение за царинско складирање се доставува до имателот на одобрението, надзорниот царински орган и Секторот за финансиски прашања, Одделение за наплата на приходи.
77. Доколку еден имател на одобрение за царинско складирање поднесе барање за укинување на одобрение, надзорниот царински орган, по извршените проверки од точка 74 од ова Упатство, барањето го доставува до Сектор за царински систем.
78. Доколку при проверката се утврди дека увозните декларации не се раздолжени или постои задолженост на инструментот за обезбедување потребно е надзорниот царински орган да ги преземе сите дејствија потребни за усогласување на податоците и состојбата.
79. Секторот за царински систем може да донесе нова одлука од ист вид и за исто лице по истекот на една година од датумот кога одобрението е поништено, односно укинато.

## XII. Ставање на стока во постапка

80. Стоката се става во постапка на царинско складирање во рамките на одобрението и тоа:
  - непосредно по внесувањето во царинското подрачје (со завршување на транзитна постапка) од слободен склад или од слободна зона; постапка на пренесување;
  - по завршување на постапка на увоз за облагородување или преработка под царинска контрола во редовна постапка на складирање;
  - по завршување на постапка на привремен увоз во редовна постапка на складирање;
  - по завршување на постапка со примена на системот на враќање на увозни давачки, кога стоката, со цел да се извезе од царинското подрачје, е ставена во редовна постапка на складирање, а ставањето во оваа постапка е услов да се поднесе барање за враќање или приступување на увозни давачки.
81. Стоката се става во постапка врз основа на:
  - царинска декларација во редовна постапка;



## Упатство царинско складирање

01.30.34.УП.007.04

- поедноставени декларации во случај на поедноставена постапка за декларирање;
- запишување на стоката во евиденција во случај на постапка на локално царинење;
- документи со кои се врши пренесување на стока од еден на друг имател на одобрение за царинско складирање.

82. Царинска декларацијата во редовна постапка се поднесува кај одобрениот царински орган наведен во рубрика 11-а од одобрението.
83. На барање на имателот на одобрението кое се поднесува во слободна форма, надзорниот царински орган може со забелешка на барањето да одобри царинската декларација за ставање во постапка да се поднесе кај царински орган кој не е наведен во одобрението (Тип Ц и Д). Надзорниот царински орган го определува начинот на кој тој ќе биде известен.
84. Во случај на јавен царински склад (тип А) при пополнување на царинската декларација ИМА7 во рубрика 8 се запишува увозникот на стоката, а во случај на приватен царински склад (тип Ц) во рубрика 8 од истата се запишува држателот на скадот.
85. Истовремено со одложувањето на наплатата на увозните давачки, акцизите и ДДВ, се одложуваат и мерките на трговска политика кои се однесуваат на пуштање на стока во слободен промет, а се применуваат оние мерки на трговска политика кои се однесуваат на внесување на стока во царинското подрачје.

### XIII.Надзор над постапката (Мерки на надзор)

86. Надзорниот царински орган врши надзор над правилно спроведување на постапката на царинско складирање.
87. За секој имател на одобрение надзорниот царински орган, односно одговорниот клиент координатор води досие.



88. Досието ги содржи сите потребни податоци кои се однесуваат на имателот на одобрение вклучувајќи го поднесеното барање за царинско складирање врз основа на кое е дадено одобрението, сите подготвителни активности и сите видови комуникација преземени за проверка на барањето и контрола на одобрението, како и забелешки односно извештаи изготвени по истите, сите документи кои имателот ги поднесува до надзорниот царински орган заради исполнување на своите обврски наведени во одобрението и извештаи од извршени контроли.
89. Како мерки на царински надзор можат да се определат мерки за утврдување на поблиски критериуми и начин на спроведување на постапката со економски ефект:
- обврска на држателот на царински склад стоката да ја прима и издава врз основа на документи, соодветни мерки за вршење на царински надзор, односно за истото да води соодветна евиденција;
  - етикетирање или поинакво видно обележување на царинската стока;
  - други мерки со кои се обезбедува надзор при внесување, изнесување и одобрено постапување со стоката во царинскиот склад.
90. Имателот на одобрение е должен да поднесува попис двапати годишно. Датумот за попис е јасно наведен во одобрението во рубрика 20.
91. Надзорниот царински орган може да побара да се спроведе попис за целата или за дел од стоката ставена во постапка на царинско складирање.
92. Пописот се поднесува до надзорниот царински орган најмалку 30 дена од датумот одреден за вршење попис и истиот се одложува во досието на имателот на одобрение.
93. Наодите од извршениот попис на стока, во однос на утврдените количини кои недостасуваат или количините кои се вишок треба да се дадат во писмена форма на Образец за надворешна комуникација и при тоа за таа стока ќе се наложи соодветна дозволена употреба или друга постапка согласно Царинскиот закон.



#### XIV. Завршување на постапка

94. Постапката на царинско складирање завршува кога стоката се отстранува од постапка на царинско складирање, со:

- физичко отстранување на стоката од просториите на царинскиот склад;
- или кога стоката физички останува во просториите на царинскиот склад кога држателот на царинскиот склад има одобрение за заедничко чување или за постапка на увоз за облагородување во царински склад или за постапка на преработка под царинска контрола.

95. Постапката на царинско складирање се завршува врз основа на:

- царинска декларација во редовна постапка;
- непотполна декларација;
- поедноставена декларација во случај на поедноставена постапка за декларирање;
- запишување на стоката во евиденцијата во случај на постапка на локално царинење;
- документи со кои се врши пренесување на стока.

96. Царинската декларација се поднесува кај одобрениот царински орган за завршување на постапката наведен во рубрика 11-б од одобрението.

97. На барање на имателот на одобрението кое се поднесува во слободна форма, надзорниот царински орган може со забелешка на барање да одобри царинската декларација за завршување да се поднесе кај царински орган кој не е наведен во рубрика 11-б од одобрението.

98. Постапката на царинско складирање завршува кога стоката од постапка на царинско складирање се декларира за друго царински дозволено постапување или употреба:

- пуштање на стока во слободен промет во Република Северна Македонија со плаќање на увозните давачки, ДДВ и други давачки и даноци;
- ставање на стока во друга царинска постапка со економски ефект, како на пример: увоз за облагородување, привремен увоз или преработка под царински надзор;
- ставање на стока во постапка на повторен извоз од царинското подрачје и започнување на транзитна постапка;



- уништување на стока под царински надзор;
- отстапување на стоката во корист на Република Северна Македонија;
- пренесување на стока.

99. Завршување на постапката на царинско складирање со кое било царински дозволено постапување или употреба на стоката наведени погоре се врши во согласност со прописите кои важат за секој поединечен облик на царински дозволено постапување или употреба.

Доколку истиот вид на стока била ставена во постапка на царинско складирање со повеќе декларации, прво се раздолжува првата декларацијата со која стоката била ставена во постапка на царинско складирање (начело „фифо“ – првовнесена - првоизнесена).

#### XV. Повторен извоз на стока

100. За да изврши отстранување на стока од царински склад и истата повторно да ја извезе, корисникот на складот или неговиот застапник треба да достави царинска декларација за повторен извоз.
101. Отстранетата стока за повторен извоз не се отпишува од евиденцијата на стока се додека не се добијат докази за повторниот извоз.

#### XVI. Движење на стоката со употреба на постапка на пренесување

102. Пренесување, односно движење на стока помеѓу различни места во царинскиот склад може да се врши без било какви царински формалности.
103. Пренесување, односно движење на стоката од царински орган за ставање во постапка до царинскиот склад може да се изврши со истата декларација со која стоката е ставена во постапка на царинско складирање.
104. Пренесувањето (движењето) на стоката од царинскиот склад до царинскиот орган на излез може да се врши во постапката на царинско складирање. Постапката на царинско складирање нема да заврши се додека стоката стварно не го напушти царинското подрачје.



Во овој случај држателот на складот останува одговорен за стоката и неговата обврска завршува само кога има доказ дека стоката била повторно извезена.

105. Пренесување на стока од еден имател до друг имател на царински склад се врши согласно Прилог 46 од УСЦЗ (шифра 4 во рубрика 15).

### XVII. Пуштање на стока во слободен промет

106. За да изврши отстранување на стока од царински склад и истата да ја пушти во слободен промет, корисникот на складот или неговиот застапник мора да поднесе царинска декларација за завршување на постапката заедно со сите потребни документи кај царинскиот орган за завршување на постапката. Царинската декларација за завршување на постапката на царинско складирање се пополнува согласно Правилникот за ЕЦД, при што рубриката 37 (постапка) се пополнува со шифрата 4071.

107. Кон царинската декларација за пуштање во слободен промет треба да бидат приложени следните документи:

- фактура во која е наведена царинската вредност на стоката;
- декларација за царинска вредност на стоката;
- доказ за потекло доколку во моментот на поднесување на декларација до царинскиот орган бил побаран преференцијален третман и истиот бил применлив;
- уверенија, дозволи, потврди и други документи за примена на мерките на трговска политика во врска со пуштање на стоката во слободен промет во моментот на поднесување на декларација.

108. Стоката што се пушта во слободен промет не се отпишува од евидентијата на стока до моментот на завршување на царинската декларација од страна на царинскиот орган за завршување на постапка.

109. Се применуваат елементи за утврдување на давачките што важат во моментот на прифаќање на царинската декларација за пуштање во слободен промет од страна на царинскиот орган за завршување на постапката без оглед кога стоката ќе се отстрани од царинскиот склад.



110. Постапката на царинско складирање завршува кога царинскиот орган за завршување на постапка ја прифати царинската декларација за пуштање во слободен промет.
111. Во моментот кога стоката се отстранува од царински склад и се пушта во слободен промет се применуваат правилата за утврдување на царинска вредност и пресметката на увозни давачки кои важат во моментот на завршување на постапката на царинско складирање согласно Упатството за царински долг.
112. Кога се отстранува стока од царински склад тип Д, видот, царинската вредност и количината на стоката се утврдени при нејзиното ставање во постапка на царинско складирање. Кога стоката се пушта во слободен промет увозните давачки и ДДВ, како и другите давачки и даноци се пресметуваат врз основа на царинската вредност утврдена при започнување на постапката на царинско складирање, а се применува царинската стапка која важи во моментот на поднесување на царинската декларација за пуштање во слободен промет.
113. Трошоците за складирање и ракување може да бидат исклучени од царинската вредност доколку може да се утврди дека тие се прикажани одделно (во фактурата) од цената на стоката што била платена или треба да се плати.
114. За отстранување на стока од царински склад тип Д за пуштање во слободен промет во одобрението за царинско складирање треба да биде одобрена употреба на постапка за локално царинење.
115. Доколку се пушта дел од увезената стока во слободен промет тогаш треба да се достави копија од доказот за потекло заедно со примерок од царинската декларација во моментот на првото пуштање. Копијата треба да се достави при дополнително пуштање на дел од увезена стока со отпишување на истата.

### XVIII. Уништување на стока

116. Постапката на царинско складирање може да се заврши и со уништување на стоката без плаќање на увозни давачки ако стоката како резултат од уништувањето нема комерцијална вредност.



117. Држателот на складот треба да ја усогласи состојбата во евиденцијата за сета стока од царинската декларација со која стоката била ставена во постапка на царинско складирање и евиденцијата на таа стока од царинската декларација со која завршила постапката на царинско складирање.

### XIX. Употреба на ИНФ 8

118. Листата за податоци ИНФ-8 (прилог 51 од УСЦЗ) се употребува за утврдување на царинскиот долг кога за складирани стоки која била предмет на одобрени вообичаени форми на ракување е завршена постапката на царинско складирање.

### XX. Посебни постапувања во постапка на царинско складирање

#### Заедничко чување (збирно и одвоено чување)

119. Заедничкото чување (збирно и одвоено) на стока во складот треба да биде одобрено во одобрението од страна на надзорниот царински орган. Држателот на царински склад треба одвоено да води евиденција за домашната стока (вид, опис и количина на стока, време на сместување во и изнесување од царинскиот склад и друго) од евиденцијата на странската стока ставена во постапка на царинско складирање.

120. Одвоено чување значи чување на домашна стока и стока во постапка на царинско складирање во простории на царински склад на начин кој овозможува во секое време да може да се идентификуваат различните видови на стока.

121. Збирно чување значи чување на домашна стока и стока во постапка на царинско складирање во простории на царински склад при што не е можно да се идентификуваат различните видови стока.

122. Кога постојат оправдани економски причини, а нема пречки за спроведување на царинскиот надзор, надзорниот царински орган може да дозволи држателот на складот одвоено чување на домашна стока и стока во постапка на царинско складирање (странска стока) во царинскиот склад за да овозможи целосна искористеност на одобрениот простор што го има на располагање. Во



овој случај домашната стока не смее да се меша со странската стока која е во постапка на царинско складирање.

123. Држателот на складот има обврска да овозможи идентификација на царинскиот статус на различните видови стока во секое време. Надзорниот царински орган може да одреди начин за идентификација на стоката што се чува одвоено со цел стоката во постапка на царинско складирање да може да се разликува од другите видови стока.
124. Надзорниот царински орган може да дозволи збирно чување на домашна и странска стока во царински склад дури и кога не е можно во секое време држателот на царински склад да го утврди царинскиот статус на стоката. Стоката која збирно се чува треба да има иста 10 - цифрен тарифна ознака, исти комерцијални својства и трговски квалитет и исти технички карактеристики.
125. Кога збирно чувана стока се отстранува од царински склад со употреба на некоја од постапките наведени во делот за завршување на постапка на царинско складирање, корисникот на складот може таа стока да ја декларира како домашна или странска стока. Ова важи доколку статусот на стоката што се отстранува не ги надминува првобитните количини на домашната и странската стока прикажани во евиденцијата.
126. Ова, исто така може да важи кога странската и домашната стока биле одделно идентификувани (одвоено чување) само доколку се истоветни.

#### XXI. Вообичаени форми на ракување

127. Странска стока ставена во постапка на царинско складирање може да биде предмет на вообичаени форми на ракување кои се неопходни за одржување на стоката во добра состојба, подобрување на изгледот или квалитетот, односно нејзина подготовка за дистрибуција или понатамошна продажба. Оваа постапка не може да преовладува во однос на самата постапка на царинско складирање.
128. Вообичаените форми на ракување се дефинирани во Прилог 52 од УСЦЗ.



129. Држателот на склад ако сака да врши било какви форми на ракување во својот склад треба да има одобрение за тоа што се наведува во рубрика 23 на одобрението за царинско складирање.

130. Применувањето на вообичаените форми на ракување во царинскиот склад може да се спроведе на 2 начина:

- со поднесување на писмено барање, за секој случај поединечно, при што е потребно сите податоци потребни за бараната постапка да бидат наведени во барањето, врз основа на што надзорниот царински орган одлучува за примената на бараната постапка; или
- со одобрување на вообичаените форми на ракување во самото одобрение за царинско складирање кое го дава Централната управа на Царинската управа.

## XXII. Привремено изнесување

131. Стоката може привремено да се изнесе од царински склад на период не подолг од 3 месеци. Овој рок во оправдани случаи (на пр. испитување, изложување на саем, изложби, демонстрација) во зависност од околностите може да се продолжи. Барање за одобрение за вршење на вообичаени форми на ракување или за привремено изнесување на стоката од царински склад се поднесува до надзорниот царински орган во слободна форма, за секој случај поединечно.

132. Доколку привременото изнесување на стоката од царинскиот склад е редовна потреба на држателот на складот и тој знае за таа потреба пред да поднесе барање за одобрение за царински склад, тогаш тоа треба да се наведе во рубрика 24 од барањето кое содржи оброзложение за оправданоста на привременото изнесување и податоци за просториите во кои стоката привремено се преместува.

133. Доколку барањето се одобри, тоа се внесува во рубрика 24 на одобрението за царинско складирање за да не треба да се поднесува посебно барање за секое отстранување.

134. Во сите други ситуации во кои имателот на одобрение сака да врши привремено изнесување ќе се решаваат поединечно. До надзорниот царински



орган треба да се поднесе барање во слободна форма кое ги содржи сите податоци (на пр. испитување, изложување на саем, изложби, демонстрација) за оправданоста на привременото изнесување и за просториите во кои стоката привремено се преместува.

135. Продажба на мало е забранета во царински склад. Единствен исклучок се прави кога стоката се продава со ослободување од плаќање увозни давачки:

- на патници во други земји (како на пример аеродроми);
- со дипломатски или конзуларни договори;
- на членови на меѓународни организации или силите на НАТО.

### XXIII. Преодни и завршни одредби

136. Надлежни за постапување по ова Упатство се сите царински службеници од надлежните царинарници, Секторот за царински систем и Секторот за контрола и истраги.

137. Надлежни за предлагање на измени и дополнување на ова Упатство се помошник директорот на Секторот за царински систем и управниците на царинарниците.

138. Надлежни за вршење на контрола на спроведувањето на ова Упатство се раководителите на организационите единици надлежни за постапување.

139. Контрола на спроведувањето на одредбите на ова Упатство може да вршат Одделението за внатрешна ревизија и Секторот за професионална одговорност.

140. Сите непосредни раководители се должни со ова Упатство да ги запознаат вработените во организационата единица со која раководат.

141. Секое постапување спротивно на одредите на ова Упатство ќе биде предмет на утврдување на дисциплинска одговорност.

142. Се задолжува Секторот за царински систем веднаш по донесувањето на ова Упатство, истото да го направи достапно за сите вработени и да го објави на



## Упатство царинско складирање

01.30.34.УП.007.04

интранет страницата на Царинската управа во согласност со Процедурата за депозитар на документација.

143. Со донесување на ова Упатство, престанува да важи 01.30.34.УП.007.03 Упатството за царинско складирање бр. 01-079821/17-0003 од 15.09.2022 година.

144. Ова Упатство стапува на сила со денот на неговото донесувањето.

Број: 01-079821/17-0004

Скопје, година

14 -03- 2023


Директор,

Маргарица Кутиров

Изработил: Билјана Гацовска

Одобрил: Гордана Динеска

Согласен: Офелија Бајо



Прилози:

- Прилог 27 од УСЦЗ
- Дополнителен образец за царинско складирање
- Прилог А – Список на документи
- Прилог Б – Прашалник
- 01.30.34.УП.007.04-ОБ.01.04 Мислење за исполнетост на услови за давање одобрение за царинско складирање



## Упатство царинско складирање

01.30.34.УП.007.04

Упатството го подготви:

Сектор за царински систем  
Одделение за царински и даночни постапки

Приматели:

Директор,  
Заменик директор,  
Советници на директорот,  
Помошници директори на сектори,  
Началници на независни одделенија  
Управници на царинарници

Примерок доставен за :

Интерна употреба

Оригиналот се чува во:

Сектор за царински систем  
Архива





РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

ЦАРИНСКА УПРАВА

Царинарница xxx/Служба за надзор на иматели на одобренија

01.30.34.УП.007.04-0Б.01.04

МИСЛЕЊЕ ЗА ИСПОЛНЕТОСТ НА УСЛОВИТЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ  
ЗА ЦАРИНСКО СКЛАДИРАЊЕ

I. Податоци за барателот

1.	Име на барателот:		
2	Даночен број:		
3.	Барање за одобрение за царинско складирање/број и датум на барање (наш број):		
4.	Исполнување на критериумите за одобрение:		
	a) Подносителот: <ul style="list-style-type: none"><li>- е лице регистрирано во РСМ</li><li>- има систем за внатрешна контрола</li><li>- има воспоставено систем за евидентија на стоката ставена во постапка</li><li>- ги нуди сите потребни гаранции за правилно спроведување на постапката</li><li>- царинскиот орган може да врши надзор и следење на постапката</li></ul>	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕ	<input type="checkbox"/> НЕ <input type="checkbox"/> НЕ
	b) Подносителот ја докажал економската оправданост (потреба) за постоење на царински склад.	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕ
	v) Подносителот има намера царинскиот склад да го употребува и за складирање на домашна стока која не е ставена во постапка член 343 од УСЦЗ.	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕ
	g) Подносителот има воспоставен систем за безбедност и сигурност, како и заштита на стоката од временски услови заради зачувување на нејзината вредност.	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕ

	d) Подносителот поседува соодветна опрема за истовар и утовар на стоката, вага и други мерни инструменти зависно од видот на стоката која ќе се складира.	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕ
	ѓ) Подносителот ги исполнил посебните услови определени во други прописи од страна на други овластени служби (агенции, тела).	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕ
	е) Подносителот има намера редовно да ја спроведува бараната постапка ?	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕ
	ж) Подносителот нема сторено тешка или повеќекратна повреда на царинските и даночните прописи и не е сторено тешко дело во врска со економската дејност ?	<input type="checkbox"/> ДА	<input type="checkbox"/> НЕ

**МИСЛЕЊЕ од СНИО:****Исполнети се условите за давање одобрение за царинско складирање** ДА НЕ, наведи образложение:

(печат и потпис)

**Прилог 27 (обрасци на барање и одобрение)**

**ОБРАСЦИ НА БАРАЊЕ И ОДОБРЕНИЕ**

**(Членови 208, 209, 312 и 316)**

**ОПШТИ ЗАБЕЛЕШКИ**

1. Формата на образецот не е строго определена; на пр. наместо рубрики царинскиот орган може да одреди образецот да биде со линии или ако е потребно просторот определен за рубриката да се прошири.

Меѓутоа, редните броеви и соодветниот текст се задолжителни.

2. Царинскиот орган може да одреди рубрики или линии за национални потреби. Овие рубрики или линии се означуваат со реден број и голема буква (на пр. 5A).
3. Начелно рубриките со редни броеви напишани со црни масни букви задолжително се пополнуваат. Забелешките се однесуваат на исклучоците.
4. Појаснувачките забелешки треба да ги содржат шифрите за економските услови за увоз за облагородување согласно со Анекс 44.

## Барање/одобрение за царинско складирање

### 1. Подносител на барање

(ова лице е имателот на одобрение одговорен за царинскиот долг и за други соодветни давачки за целата стока ставена во постапка (без оглед дали е сопственик на стоката или не)).

Назив .....

Седиште .....

Град .....

Даночен број .....

Контакт лице ..... тел.бр. .....

електронска пошта .....

### 2. Барање за употреба

### 3. Вид на одобрение кое се бара (обележете соодветно).

Наведете го видот на одобрението кое го барате. Доколку изменувате постоечко одобрение или го обновувате, наведете го бројот на одобрението.

Прво

Измени на постоечко одобрение

Одобрение бр.....

**4. Дополнителни обрасци**

наведете го бројот на дополнителните обрасци приложени кон барањето

.....

**5. Евиденција и книговодство**

Наведете го видот на евиденција и местото каде се води за бараната постапка. Доколку евиденцијата се води во компјутерски програм наведете го називот на програмот.

Доколку производствениот процес се изведува од повеќе од едно лице, наведете го видот на евиденцијата и книговодство кои се употребуваат од производителите наведени во рубрика 9.

Наведете кој вид на евиденција односно евиденција на залиха, обрасци и слично се употребуваат за царински цели.

Евиденцијата треба да го обезбеди следењето на стоката од нејзиниот прием, процесот на облагородување до повторен извоз на стоката односно определување на друго царинско дозволено постапување или употреба на стоката.

Евиденцијата треба да обезбеди податоци за местото, датумот, вредност, количина на стоката ставена во постапка односно добиени производи.

Доколку барате употреба на истоветна стока (рубрика 17), евиденцијата мора да ги содржи сите потребни технички податоци за одредување/утврдување на идентичноста. Дополнителните податоците за идентичноста на стоката се наведуваат во рубрика 16.

.....

.....

**6. Рок на важење на одобрението**

За одредени видови на стока или економски услови под кои стоката се става во постапка се применува ограничен рок.

Рокот на важење не може вообично да започне пред датумот на прием на барањето. Максимален рок на кој се дава ретроактивно одобрение е една година од денот на поднесување на барањето.

а) од ..... 6) до .....

**7. Податоци за стока која става во постапка на увоз за облагородување**  
(описот на стоката треба да биде доволен за јасна идентификација).

Ако барањето опфаќа повеќе различни видови на стока во подрубриката „Тарифна ознака“ се запишува зборот „различни“. Во овој случај во подрубриката „Опис“ се опишува видот на стоката. Не е потребно да се запишуваат податоци за тарифна ознака, количина и вредност на стока.

Тарифна ознака	Опис трговски/комерцијален	Количина (предвидена)	Вредност (предвидена)
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....

**8. Податоци за добиени или преработени производи**  
(главно добиени производи-ГДП и споредно добиен производ СДП).

Се наведува целата стока која ќе се произведе од стоката наведена во рубрика 7.

Тарифна ознака	Опис трговски/комерцијален	ГДП или СДП	Норматив
.....	.....	.....	.....

**9. Податоци за планирани активности**  
Се запишува видот на планирани активности

**10. Економски услови**

**11. Царинска орган(и)**

(а) можни орган/и за ставање во постапка .....

Ова е царински орган каде се поднесува  
декларацијата за ставање во постапка .....

(б)можни орган/и за завршување на постапка .....

Ова е царински орган каде се .....

завршува постапката .....  
.....

(в) надзорен орган .....  
.....

Ова е царински орган кој учествува во издавање  
на одобрение и е одговорен за него .....  
.....

### 12. Идентификација на стока

(наведете го најсоодветниот метод за идентификување како стоката наведена во  
рубрика 7 може да се идентификува во добиените производи од рубрика 8)

- сериски број
- прицврсување на пломби, печати, жигови и други обележја
- земање мостри, илустрации или технички опис
- вршење на анализа
- останати средства за идентификација ( објасни во рубрика 16)

### 13. Рок на завршување

Забелешка: за царинско складирање периодот е неограничен, рубриката не се  
пополнува

**14. Поедноставени постапки**

(а) За употреба на поедноставена постапка на увоз или извоз во рамките на постапката на царинско складирање, тоа треба да биде одобрено и вклучено во вашето одобрение за царинско складирање.

Дали имате намера да користите  
поедноставена постапка за ставање на стока  
во постапка на царинско складирање

(Доколку одговорот е да, приложете копија од вашето барање или одобрение. Доколку застапникот ја става стоката во постапка за ваша сметка, тогаш приложете копија од неговото одобрение за поедноставена постапка)

Дали имате намера да користите  
поедноставена извозна постапка  
(Доколку одговорот е да, приложете копија од вашето барање или одобрение. Доколку застапникот ја става стоката во постапка за ваша сметка, тогаш приложете копија од неговото одобрение за поедноставен извоз)

(б) Наведете дали имате намера да користите некоја од следниве постапки:

- непотполна декларација
- поедноставена постапка за декларирање
- постапка на локално царинење со ставање на увид
- постапка на локално царинење без ставање на увид

**15. Пренесување** (доколку имате намера да вршите пренесување на стока или примате стока од друг имател на одобрение, наведете еден од предложените методи за пренесување).

- без царински формалности помеѓу различни места определени во одобрение
- од царинскиот орган за ставање во постапка до простории на имател или оператор
- до царинскиот орган за излез
- од еден имател на друг

**16. Дополнителни податоци**

Вклучува било кои дополнителни податоци кои ги сметате за релевантни.  
Доколку имате намера да употребувате некоја од поедноставените постапки наведени во рубрика 14 внесете податоци во оваа рубрика.

**17. Декларација**

Се согласувам да ги исполнам условите за спроведување на постапката на царинско складирање пропишани во Царинскиот закон и Уредбата за спроведување на царинскиот закон.

**Име и презиме**

**Потпис**

**Датум**

**Дополнителен образец**

**18. Тип на склад**

**19. Склад или просторија за чување (тип Е)**

**20. Рок на поднесување на попис на стока**

**21. Загуба (кало)**

**22. Чување на стока која не е во постапка на складирање**

Тарифна ознака

Опис

Категорија/царинска постапка

**23. Вообичаени форми на ракување**

**24. Привремено изнесување. Цел:**

**25. Дополнителни податоци**

**26.**

Име и презиме  
Потпис

Датум

**Прилог А**  
**СПИСОК НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЦАРИНСКО СКЛАДИРАЊЕ**

**За подносител на барање**

1. Барање (Прилог 27 од УСЦЗ)
2. Административна такса за барање 50,00 денари и за одобрение 500,00 денари
3. Решение од Централен регистар како Прилог кон рубрика 1 од барање
4. Краток опис за компанијата – СИВ - и
5. Завршна сметка за последната година
6. Биланс на успех за последната година
7. ХТП дозволи за објектот.
8. Примерок од компјутерскиот софтвер кој го користи подносителот изготвен од компанијата која го изготвила истиот (техничко упатство) (рубрика 5 од Прилог 27 од УСЦЗ)
9. Пример за начинот на водење евиденција кај подносителот на барање
10. Одговорно лице во складот
11. Прилог список на тарифни броеви за стока која ќе се става во постапка (рубрика 7 од Прилог 27 од УСЦЗ)
12. Технички цртеж за складот
13. Технички опис за складот
14. Образложение за економска оправданост за отварање на царински склад
15. РБГ број на банкарска гаранција од СОЦДАД
16. Мислење од Секторот за сметководство и финансии, Одделението за наплата на приходи, буџет, гаранции и анализи
17. Мислење од Одделението за царинско – управна постапка и застапување пред судовите
18. Мислење од Секторот за контрола и истраги
19. Мислење од Комисијата за одлучување по прекршок
20. Уверение издадено од УЈП за платени даноци и придонеси
21. Потврда издадена од Централен регистар дека против подносителот не е изречена забрана за вршење на дејност
22. Потврда издадена од Централен регистар за отворена ликвидациона постапка
23. Потврда од Централен регистар за отворена стечајна постапка
24. Прашалник (Прилог Б)

Прилозите со реден број од 16 до 19 ги обезбедува надзорниот царински орган по службена должност.

## СПИСОК НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЦАРИНСКО СКЛАДИРАЊЕ

**За имател на одобрение кој поднесува барање за измена на одобрение**

1. Барање (Прилог 27 од УСЦЗ) – покрај рубрика 1 од барањето се пополнува само онаа рубрика за која се бара измената на одобрение
2. Административна такса за барање 50,00 денари и за одобрение 500,00 денари
3. Прилог кој се однесува на бараната измена

**ЗАБЕЛЕШКА:** Списокот на документи претставува ориентационен незадолжителен список. Видот на документи кои царинскиот орган ќе ги побара или обезбеди зависи од видот на поднесеното барање, условите кои треба да се исполнат за давање на одобрение и специфичноста на лицето подносител на барањето за царинско складирање.

## Прилог Б (прашалник)

### ПРАШАЛНИК

#### 1. Организационни карактеристики

##### 1.1. Идентификација на трговското друштво

1.1.1.	Датум на регистрација	Кој е датумот на регистрација на трговското друштво.	
1.1.2.	Статус на операторот	Која е законската форма на трговското друштво.	
1.1.3.	Акционерски/о сновачки капитал и акционери/ сопственици/о сновачи	<ul style="list-style-type: none"><li>• Да се обезбедат податоци за сопствениците / акционерите / основачите во вашето трговско друштво, наведувајќи ги имињата, адресите и нивното пропорционално учество.</li><li>• Да се обезбедат податоци за управител / управен одбор на трговското друштво.</li></ul>	
1.1.4.	Активности во гранката	<ul style="list-style-type: none"><li>• Да се описат активностите на трговското друштво.</li><li>• Која е дејноста на трговското друштво (услужна, производна, трговска)</li><li>• Дали постојат планови за некој определен период да се смени активноста. Ако е така какви ефекти ќе има на царинските активности.</li></ul>	
1.1.5.	Седишта и филијали	<ul style="list-style-type: none"><li>• Да се наведе седиштето и другите места каде се сместени различните делови на трговското друштво и накратко да се описат активностите на различните делови од групата. Ако е неопходно да се приклучи и додатокот.</li><li>• Да се наведе дали стоката е купена и/или набавена од компанији поврзани/припоени со вашето трговско друштво.</li></ul>	

##### 1.2. Внатрешна организација

1.2.1.	Внатрешна организација	<ul style="list-style-type: none"><li>• Да се наведе структурата на внатрешната организација.</li><li>• Да ли трговското друштво ги има пропишано функциите/надлежностите за секој оддел и/или функција.</li><li>• Да се наведе колку вкупно вработени има во трговското друштво и во секој оддел пооделно.</li><li>• Да се наведат имињата на клучните носители на функции во трговското друштво (директор, директори по одели, менаџер за сметководство, менаџер за финансии, одговорен за царински постапки).</li></ul>	
--------	------------------------	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Каква е постапката кога некој од компетентните вработени е на отсуство permanentno или привремено.</li> </ul>	
1.2.2.	Постоење на специјализиран оддел одговорен за фискални и нефискални работи	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Колкав е бројот на вработени кои работат со царински формалности.</li> <li>• Каде во организацијата се наоѓа царинската служба.</li> </ul>	
1.2.3.	Вообичаена комуникација со Царинската управа	Дали вообичаените комуникации со царинската и другите фискални управи се базираат на редовни и оперативни контакти.	
1.2.4.	Употреба на систем за електронска рамена на податоци	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дали трговското друштво ја користи можноста за електронска размена на податоците (ЕДИ).</li> <li>• Дали трговското друштво има овластување за користење на електронски царински пораки.</li> </ul>	
1.2.5.	Ниво на познавање на царински постапки	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Наведете ги имињата и позициите во организацијата на они луѓе кои имаат специјална царинска експертиза (фискални и нефискални аспекти). Да се наведе обуката/искуството на која се базира постигнатата експертиза.</li> <li>• Дали постои програма за внатрешна обука.</li> <li>• Дали постои вообичаена практика за следење на промените во регулативата.</li> </ul>	

### 1.3. Систем на сметководство

1.3.1.	Вид	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дали системот на сметководство е рачен или компјутеризиран.</li> <li>• Да се дадат примероци од обрасците и извештаите на сметководството (ревидиран финансиски извештај и завршна сметка).</li> </ul>	
1.3.2.	Обем на компјутеризација	<p>Описете како е организиран компјутерскиот систем во вашето трговско друштво. Вклучете ги следните елементи во вашиот опис:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Укажете на нивото на компјутерска опременост врз основа на следните примери: голем компјутерски систем/мал компјутерски систем/ПЦ поврзани во локална компјутерска мрежа/самостојни ПЦ.</li> <li>• Хардверска платформа и оперативен систем кој работи на истата.</li> <li>• На кој начин се организирани различни функции (развој, тестирање, операции) во компјутерскиот</li> </ul>	

		<p>систем.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• На кој начин се организирани различни функции меѓу корисниците во системот.</li> <li>• Кои апликации се поставени одалечено (на други системи) и со кои други системи се истите поврзани.</li> <li>• Дали апликациите се развиени самостојно или се набавени од софтверска фирма и од која.</li> </ul>	
1.3.3.	Интегриран систем на сметководство	<p>Дали финансиските извештаи и логистичките извештаи се дел од итегрираниот систем на сметководство.</p> <p><b>Финансиска евиденција</b></p> <p>Да се даде основен опис на финансискиот систем. Вметнете ги следниве елементи во вашиот опис или во одговорите на следниве прашања:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Да се наведе кој софтверски пакет го користи вашето трговско друштво.</li> <li>• Дали се работи за сопствен или стандарден пакет.</li> <li>• Кој е производителот/набавувачот на пакетот.</li> <li>• Дали и кои прилагодувања се направени на стандардниот пакет.</li> <li>• Каде и кој се грижи за финансиската евиденција.</li> <li>• Да се даде листа на главната книга за сметководство која се користи.</li> <li>• Кој се грижи дали внесувањата во подевиденциите се совпаѓаат со оние во главната книга.</li> <li>• Дали системот овозможува користење на верифицирани привремени извештаи. Кој е одговорен за координација на овие верифицирани привремени извештаи. Ако е така тогаш дадете преглед на водечките извештаи кои опишуваат каде овие записи земаат учество.</li> <li>• Дали обврските кои се однесуваат на увозни давачки/акцизи се евидентирани во главната книга на сметководствен начин и доколку се да се даде преглед на водечките извештаи, со опис каде се евидентирани.</li> <li>• Можат ли да се разликуваат набавките на странска стока од набавките на домашна стока.</li> </ul>	
		<p><b>Логистичка евиденција</b></p> <p>Да се даде краток опис на системот за поддршка. Вметнете ги следните елементи во вашиот опис или во одговорите на следниве прашања:</p> <p>Да се наведе кој софтверски пакет го користи вашето трговско друштво. Дали е домашен или стандарден</p>	

		<p>пакет. Кој е производителот/ набавувачот на пакетот. Дали се направени некои прилагодувања на стандардниот пакет и кои.</p> <p>Каде се води логистичката евиденција.</p> <p>Дали постои поделба помеѓу евиденцијата за канцелариска залиха и магацинска залиха.</p> <p>Дали постои групна евиденција.</p> <p>Во кои оддели се врши логистичка евиденција.</p> <p>Дали евиденцијата на залиха е автоматски поврзана со финансиската евиденција. Ако не е, тогаш описете ја поврзаноста на евиденцијата на залиха и финансиската евиденција.</p> <p>Описете како странска стока или стока која е предмет на царинска контрола може да се разликува од домашна стока.</p>	
13.4.	Постапки на внатрешна контрола	<p>Дали основните напатствија во трговското друштво произлегуваат од управител/управен одбор, на кои вработените во процесот на набавка, чување, преработка и продажба мора да се придржуваат.</p> <p>Ако е така, тогаш како се евидентирани основните напатствија.</p> <p>Каква е постапката кога некој од компетентните вработени е на отсуство.</p> <p>Дадете преглед на водечките напатствија.</p> <p><b>Внатрешна проценка</b></p> <p>Описете ги накратко внатрешните постапки кои се насочени кон проценка на операциите и постоењето на административна организација и мерки за спроведување на внатрешната контрола, земајќи го во предвид протокот на стока. Ако наодите се пренесени во системот на оваа проценка за последните три години, овозможете преглед на наодите и мерките кои се преземени за подобрување на оваа работа.</p> <p><b>Постоечки податоци:</b></p> <p>Описете ги постапките кои се однесуваат на промена на постоечките податоци (мастер файлс) кои се релевантни за царинскиот орган (на пример податоци за кредитори, броеви на артикли, тарифни ознаки, статистички податоци). Кој/кои оддел(и) е (се) одговорни за ова.</p> <p>На кој начин се зачувани измените.</p> <p>На кој начин перманентните (постоечките) податоци се</p>	

		<p>зачувани во дигитална форма.</p> <p>Дали евиденцијата (записите) се чува како постоечки податоци.</p> <p><b>Потреба за чување на податоци/архивирање</b></p> <p>Да се даде опис на можностите кои ги нуди системот на постапките кои се однесуваат на зачувување, надоместување и паѓање.</p> <p>Колку долго податоците остануваат достапни он-лине, во нивна оригинална форма.</p> <p>Колкуanko długo податоците остануваат достапни он-лине за архивирање/историја или за статистички прегледи.</p> <p>Кој е краен рок за чување на податоците.</p> <p>На кој вид на медиум се чуваат податоците.</p> <p>Во кој софтверски формат се чуваат податоците.</p> <p>Дали податоците се компресираат и во која фаза.</p> <p>Кои се гаранциите што се однесуваат на долгочочните можности (техничкиот квалитет на медиумите за запишување, можностите на хардверот и програмскиот код, опис на податоците и програмскиот код).</p>	
1.3.5.	Можност за влез на компетентни евиденции	Дали е достапна можноста за ревизија за даночни/ царински цели.	

#### 1.4. Надворешни односи

1.4.1.	Надворешни односи	<p>Да се наведе кој надворешниот сметководител работи за вашето трговско друштво, наведувајќи ги името и адресата.</p> <p>Какви надлежности му имате дадено на надворешниот сметководител.</p> <p>Да се наведе кој даночен консултант е поврзан со вашето трговско друштво, наведувајќи ги името и адресата.</p> <p>Ако немате или е недоволна царинската експертиза во вашето трговско друштво, има ли трговското друштво консултант со царинска експертиза. Доколку е така да се наведе неговото име и адреса.</p> <p>Наведете ги имињата и адресите на застапниците кои би можеле да се ангажираат. Во кои царински постапки се вклучени застапниците.</p> <p>Дали има склучено договор меѓу операторот и застапникот, доколку постои да се приложи оригинал или копија.</p> <p><b>ИСО сертификати</b></p>	
--------	-------------------	---	--

		<p>Да се наведе дали вашето трговско друштво има ИСО сертификат. Доколку има, на кој начин ИСО сертификатот може да допринесе за царинските олеснувања.</p> <p>Опишете ги наодите од ревизијата кои се направени во рамките на последните три финансиски години.</p> <p>Опишете кои мерки се превземени за подобрување на работата.</p> <p><b>Постапки</b></p> <p>Дали вашето трговско друштво ги има пропишано постапките кои опишуваат како би се вршела работата.</p> <p>Постои ли прирачник за административна организација/ внатрешна контрола или ИСО прирачник авторизиран од управител/ управен одбор. Дадете преглед на функциите/ надлежностите/ опишаните постапки или доставете копија од содржината на прирачник за административна организација/ внатрешна контрола или ИСО прирачникот.</p> <p><b>Ревизија од други органи</b></p> <p>Кои внатрешни или надворешни органи, освен спомнатите погоре овозможуваат ревизија на протокот на стока.</p> <p>Дали се достапни најновите извештаи.</p>	
--	--	---	--

## 2. Усогласеност

### 2.1. Политика

2.1.1.	Политика	Дали постои прифатена политика за сузбивање на криумчарење (која им е добро позната на вработените). Кои се постапките за помош на царинскиот орган преку информации во специјални околности.	
--------	----------	--	--

## 3. Обем на работа

### 3.1. Статистики на операторот

3.1.1.	Годишен обрт (општо)	Колкава е вредноста на годишниот обрт (општо) во последните неколку години.	
3.1.2.	Профити и загуби	Колкава е вредноста на profitите и загубите на трговското друштво во последните неколку години.	
3.1.3.	Набавки (надворешна трговија).Увозни/вн атрешни	Да се обезбеди проценка по набавувач, на обемот (изразено во количина и вредност) на купувања кој се очекува во следните неколку години. Наведете ги во овој преглед видовите на ставки,	

	трансакции на трговското друштво	нивниот опис и земјата на потекло.	
3.1.4.	Стока која се употребува во процесот на производство	Да се обезбеди проценка на обемот на стока која се очекува да се употребува во следните неколку години (квантитативно и вредносно). Во прегледот наведете ги бројот на ставката и описот на сировините, полупроизводите и земјата на потекло.	
3.1.5.	Резултат на процесот на производство	Да се обезбеди проценка на резултатот на процесот на производство што се очекува следните неколку години (вредносно и квантитативно). Наведете го бројот на ставките, нивниот опис и земја на дестинација.	
3.1.6.	Продажба (надворешна трговија)(извоз,внатрешна достава).	Да се обезбеди проценка на обемот на продажба по купувач што се очекува во следните неколку години (квантитативно и вредносно). Наведете го видот на ставки, нивниот опис и земја на дестинација.	

### 3.2. Статистики за царински работи

3.2.1.	Број на декларации	• Да се даде вкупниот број на очекуваните увозно/извозни декларации во последните две години. • Да се даде вкупниот број увозни/извозни декларации за последните две години.	
3.2.2.	Број на царински органи кои се вклучени.	Да се даде преглед на вклучените царински органи.	
3.2.3.	Број на вклучени шпедитери/ агенти	Дадете преглед на вклучените шпедитери /агенти (име, број, адреса)	

### 3.4. Фискална статистика

3.4.1.	Вкупни давачки кои се платени или треба да се платат	Обезбедете преглед за последните две години и/или очекувана пресметка за наредните две години на очекуваните износи на царински давачки или други давачки кои се платени или треба да се платат.	
3.4.2.	Вкупно вратени давачки	Обезбедете преглед за последните две години и/или пресметка за следните две години за очекуваниот износ на царински давачки и/ или други давачки кои треба да се вратат.	

## 4. Стока

### 4.1. Распоредување по царинска тарифа

4.1.1.	Распоредување по царинска тарифа	<ul style="list-style-type: none"> <li>На кој начин и од кого е стоката распоредена (тарифна ознака, акцизна категорија, други давачки)</li> <li>Дали постојат пооделни фајлови каде секој артикал е поврзан со тарифна ознака. Доколку постои како и од кого е овој фајл одржување.</li> <li>Дали овој фајл исто така ја содржи и тековната стапка и кој го одржува ова.</li> <li>Каква е постапката за распоредување на стоката/нови производи.</li> <li>Да се обезбеди преглед на сите релевантни артикли во корелација со тарифните ознаки и стапките (ДДВ, акциза, увозни давачки)</li> <li>Дадете листа на подршка (1) на операторите за распоредувањето.</li> </ul>	
--------	----------------------------------	--	--

#### 4.2. Фискални аспекти

4.2.1.	% на увозни давачки	Дајте преглед на релевантните стапки поврзани со тарифните ознаки. (види 4.1)	
4.2.2.	% на ДДВ%	Дајте преглед на релевантните стапки поврзани со тарифните ознаки. (види 4.1)	
4.2.3.	Преференцијални мерки	Дали постојат преференцијални мерки во поглед на стоката со која работи трговското друштво.	

#### 4.3. Нефискални аспекти

4.3.1.	Нефискални аспекти	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дали трговското друштво тргува со стока која е предмет на увозни дозволи.</li> <li>Дали трговското друштво тргува со стока која е предмет на извозни ограничувања.</li> <li>Дали трговското друштво тргува со стока за двојна намена.</li> <li>Дали трговското друштво тргува со стока која е предмет на ембарго.</li> </ul> <p>Кои се постапките:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>да се провери дали операциите се изведуваат согласно постоечкото (нефискално) законодавство.</li> <li>за приклучување на постапка со стока која подлежи на ембарго.</li> <li>за приклучување на постапка со дозволи.</li> <li>во поглед на друга стока што е предмет на ограничувања.</li> <li>за идентификација на потенцијалната стока со двојна намена и постапките за приклучување на</li> </ul>	
--------	--------------------	---	--

		постапката со стоката со двојна намена.	
--	--	---	--

#### 4.4. Потекло

4.4.1.	Потекло на стоката	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дадете преглед на потеклото на стоката декларирана за увоз.</li> <li>Дадете преглед на стоката/артиклите во трговското друштво кои подлежат на преференцијални тарифи.</li> <li>Кои се постапките за проверка на точноста на земјата на потекло на увозната стока.</li> <li>Кои се постапките за издавање на доказ за потекло при извоз.</li> </ul>	
--------	--------------------	--	--

#### 4.5. Вредност

4.5.1.	Царинска/ДДВ вредност	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кои се постапките при одредување на царинската и ДДВ вредност.</li> <li>Кои се постапките за декларирање на трошоците за превоз и осигурување.</li> <li>Во случај на договор за услуга (лон работа) назначете ги референците или доставете копија на договорот.</li> <li>Кои се условите на испорака според incoterms 2010.</li> <li>Дали купувачот и продавачот се поврзани согласно ЦЗ.</li> <li>Дали поврзаноста влијаела на цената на увезената стока.</li> <li>Дали постојат било какви ограничувања за купувачот во поглед на располагање или користење на стоката.</li> <li>Дали продажбата или цената подлежи на некои услови или обврски чија вредност не може да се утврди во поглед на стоката што се вреднува.</li> <li>Дали било какви тантиеми и трошоците за лиценца поврзани со увезената стока се плаќаат било директно или индиректно од страна на купувачот како услов за продажба.</li> <li>Дали продажбата е предмет на аранжман според кој дел од приходот од било која идна препродажба, располагање или користење на стоката припаѓаат директно или индиректно на продавачот.</li> <li>Дали некои трошоци паѓаат на страна на купувачот (кои не се вклучени во цената) во поглед на провизии или посредување (освен</li> </ul>	
--------	-----------------------	---	--

		<p>пакување) или за контејнери и</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дали има некоја стока и/или услуги доставени од купувачот кои се бесплатни или со намалена цена за користење во смисла на производство, продажба за извоз на увезената стока.</li> <li>• Дали постојат други трошоци кои се поврзани со доставата на увозната стока вклучени во цената што се плаќа.</li> <li>• На кој начин лицето кое ја изготвува декларацијата е свесно за можните трошоци кои не се директно поврзани со пратката.</li> </ul>	
--	--	--	--

## 5. Постапки

### 5.1. Царински дозволено постапување или употреба на стоката

5.1.1.	Видови	Да се наведат видовите на царински дозволено постапување или употреба на стоката.	
--------	--------	---	--

### 5.2. Поедноставени постапки

5.2.1.	Вид на фискален третман	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Да се наведе дали вашето трговско друштво има одобрение за поедноставени постапки.</li> <li>• Наведето го видот и бројот на одобрението.</li> </ul>	
--------	-------------------------	--	--

### 5.3. Подршка и трговски процес

5.3.1.	Средства за транспорт	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кои средства за транспорт обично се користат од трговско друштво. Обезбедете преглед на вклучените транспортери.</li> <li>• Како и кога е транспортната услуга договорена.</li> </ul>	
5.3.2.	Методи на плаќање (2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кои методи на плаќање ги користи трговското друштво. Некои специјални методи на плаќање за пооделни набавувачи пр. однапред плаќања, акредитив итн.</li> </ul>	
5.3.3.	Incoterms	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кои услови на испорарака споре Incoterms 2010 вообичаено се користат.</li> </ul>	

### 5.4. Проток на стока

#### 5.4.1. Влез на стока

5.4.1.1.	Купувања	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Како се реализираат нарачките.</li> <li>• Кој и во кој оддел е одговорен за тоа.</li> <li>• Дали нарачката е заведена во евиденцијата, и доколку е, од кого и каде е заведена.</li> <li>• Дали добавувачот испраќа потврда за нарачката и дали е ова евидентирано. Доколку е каде и од кого.</li> <li>• Доколку нарачката содржи и купопродажен</li> </ul>	
----------	----------	---	--

		<p>договор:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Како е договорот реализиран.</li> <li>- Кој и во кој оддел е одговорен за тоа.</li> <li>- Од кого и на кој начин оваа обврска е регистрирана во евиденцијата.</li> </ul>	
5.4.1.2.	Прием на стока	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Како е складот информиран за приемот на стока.</li> <li>• Кој ја прави проверката на возачот за пристигнувањето на стоката.</li> <li>• Што се случува со документите што ги носи со себе возачот.</li> <li>• Дали е стоката прегледана и доколку е, што е прегледано. Кој го врши прегледот и на која основа.</li> <li>• Каде се наодите евидентирани.</li> <li>• Кои методи се користат за евидентирање дека стоката е примена.</li> <li>• На кој начин одделот за набавка и администрацијата се известени за приемот.</li> <li>• Кој е одговорен за потпишување на приемницата.</li> </ul>	
5.4.1.3.	Административна постапка на приемот на стоката	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Како (врз база на кој документ), кога и од кого е стоката евидентирана во евиденцијата за залиха.</li> <li>• За кој временски период е направена евиденцијата.</li> <li>• Со помош на кој ценовен систем се регистрирани набавките и прилагодувањата (пр. перманентни ценовни набавки, ФИФО (прв влезен прв излезен) систем).</li> <li>• Каков тип на дневно внесување произлегува од административната постапка на приемот на стока.</li> </ul>	
5.4.1.4.	Финансиска постапка при приемот на фактури	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кој ја проверува пристигнатата фактура и кои други документи се користат во врска со ова.</li> <li>• Како (врз која основа) и од кого се внесуваат фактурите во финансиската евиденција.</li> <li>• Кое одговорно лице може да даде наредба за плаќање. Како функционира процедурата за плаќање.</li> <li>• На какви дневни внесувања подлежи фактурата.</li> <li>• Дали обврските кои се однесуваат за правата од вложување/акцизи и/или ДДВ се евидентирани во главната книга на внатрешно сметководствен начин. Доколку е така дадете преглед на водечките извештаи со опис каде се евидентирани.</li> <li>• Услови на плаќање.</li> </ul>	

5.4.1.5.	Внатрешна контрола	<ul style="list-style-type: none"> <li>Дали постои поделба на функциите помеѓу нарачување на стока (купување), прием (складирање), внесување на стоката во системот (управување) и плаќање на фактурата.</li> <li>Кој проверува дали внесувањата во помошната евиденција се совпаѓаат со главната книга.</li> <li>Дали системот во меѓувреме користи верифицирани сметки.</li> <li>Кој е одговорен за координацијата на верфицираните извештаи, дадете преглед на водечките извештаи и опис каде се тие евидентирани.</li> </ul>	
5.4.1.6.	Компликации во врска со приемот на стока	<ul style="list-style-type: none"> <li>Какви поцедури се преземаат во случај на неправилности: кога неправилностите се однесуваат на количество, оштетена стока, стока која не одговара на нарачаната стока, или стока која не ги задоволува квалитативните услови: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кој е одговорен за решавањето на утврдените неправилности.</li> <li>- Од кого и на кој начин е ова евидентирано во евиденцијата.</li> </ul> </li> <li>Која е постапката во случај на враќање на стоката: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кој е одговорен за решавање на ова.</li> <li>- Од кого и на кој начин е ова евидентирано во евиденцијата.</li> </ul> </li> <li>Која е постапката во случај на ценовни разлики: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кој е одговорен за решавање на ова.</li> <li>- Од кого и на кој начин е ова евидентирано во евиденцијата.</li> </ul> </li> <li>Која е постапката во случај на неточни внесувања во евиденцијата на залиха: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Кој е одговорен за решавање на ова.</li> <li>- Од кого и на кој начин е евидентирано во евиденцијата.</li> </ul> </li> <li>Какви видови на дневни книжења се резултат на погоре наведените неправилности.</li> </ul>	
5.4.1.7.	Архивирање	Како се сите релевантни документи што се однесуваат на процесот на набавка описан претходно архивирани и во кој оддел.	

#### 5.4.2. Производство

5.4.2.1.	Општо	<ul style="list-style-type: none"> <li>Кој и во кој оддел е надлежен за процесот на производство.</li> <li>Дали лицето кое го определува процесот за</li> </ul>	
----------	-------	---	--

		<p>производство го евидентира ова во евиденцијата и каде е тоа евидентирано.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дали стандардните производствени методи се користат во производството, и доколку е така каде и како се тие евидентирани.</li> <li>• Кој ги контролира и воспоставува производствените методи. Врз основа на што се прави ова.</li> <li>• Дали производствените методи се решавачки за утврдување на цената.</li> <li>• Дали готовите производи подлежат на квалитативна инспекција и доколку е така, кој е одговорен и што се проверува.</li> <li>• Како се евидентираат резултатите.</li> </ul>	
5.4.2.2.	Производствен процес	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Опишете ја процедурата што се однесува на побарувањата на сировини и достава од складот.</li> <li>• Опишете ја процедурата што се однесува на евидентирањето на користењето на сировините во производствениот процес.</li> <li>• Опишете ја процедурата што се однесува на евидентирање на готовите производи.</li> <li>• Опишете ја процедурата на пуштање на готовите производи во складот.</li> </ul>	
5.4.2.3.	Внатрешна контрола	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Дали производствената функција е функционално одделена од куповната функција, продажната функција и евиденцијата.</li> <li>• Кој и во кој оддел ја прави повторната проценка и врз основа на кои податоци.</li> <li>• Дали повторната проценка е правена за секој период или за секое производство.</li> <li>• Опишете ја процедурата на израмнување на разликите кои се однесуваат пред и после пресметката. Од кого е ова извршено.</li> <li>• Кој ги внесува податоците во материјалната и финансиската евиденција кои се поврзани со набавките кои се употребуваат во производниот процес. Врз која основа се вршат овие внесувања.</li> <li>• На кој начин производствените резултати се процесираат во финансиската евиденција.</li> <li>• Какви дневни книжења произлегуваат од производствениот процес.</li> </ul>	
5.4.2.4.	Компликации во производствениот	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кои форми на производни загуби разликувате.</li> <li>• Дали за нив се развиени интерни стандарди. Доколку се, на која основа се тие направени. На што</li> </ul>	

	процес	<p>се однесуваат.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Каде се стандардите евидентирани.</li> <li>• Кои акции се преземаат ако стандардите се пречекорени. Кој е одговорен за ова.</li> <li>• Од кого и на кој начин е ова евидентирано во евиденцијата.</li> <li>• Што се случува со губитокот и отпадокот што произлегува од производствениот процес.</li> </ul>	
5.4.2.5.	Архивирање	Како се архивираат документите кои се однесуваат на производството и во кој оддел.	

#### 5.4.3. Излез на стоката

5.4.3.1.	Прием на нарачка	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Како е спроведена нарачката за продажба.</li> <li>• Кој и во кој оддел е одговорен за ова.</li> <li>• Како и од кого се продажните податоци внесени во евиденцијата.</li> <li>• Дали купувачот добива потврда за нарачката.</li> <li>• Дали потврдата за нарачката е евидентирана и доколку е, од кого.</li> </ul>	
5.4.3.2.	Испорака од складот и отпрема и пренос на стоката	<ul style="list-style-type: none"> <li>• На кој начин складот е информиран за нарачката за продажба/пуштање на стоката.</li> <li>• Кои операции мораат да се извршат за да се подготви стоката за продажба.</li> <li>• Како се евидентира пуштањето на стоката од складот.</li> <li>• На кој начин испораката е направена.</li> <li>• Кој и во кој оддел ги пропишува неопходните транспортни документи.</li> <li>• Споредба помеѓу испорачаната стока и нарачката.</li> </ul>	
5.4.3.3.	Финансиска постапка за отпрема на стоката	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Како (врз база на кои документи), кога и од кого испратената стока е внесена во системот на евиденција на залиха.</li> <li>• Дали внесените документи можат да се променат.</li> <li>• Во која фаза се смета дека за стоката е завршен процесот.</li> <li>• Која е постапката во случај на неточни внесувања во системот на евиденција на залиха.</li> </ul>	
5.4.3.4.	Финансиска постапка на испорака на фактури	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Кој вид на систем за фактуирање се користи.</li> <li>• Од кого и врз основа на што фактурата е изготвена.</li> <li>• Дали е фактурата споредена со пуштањето од складот.</li> <li>• Што се случува доколу дојде до несогласување помеѓу фактурата и документот за отпрема на стоката од складот.</li> </ul>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Како е фактурата евидентирана во финансиската евиденција и од кого.</li> <li>• Дали постои поделба на функциите помеѓу продажните функции, пуштање на стоката (склад) и внесување на стоката во систем (евиденција).</li> <li>• Какви дневни книжења произлегуваат од продажниот процес.</li> </ul>	
5.4.3.5.	Компликации поврзани со излезот на стока	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Описете ја процедурата која се применува во случај да се испорачани повеќе или помалку производи.</li> <li>• Која постапка се применува во случај испорачаните производи да се разликуваат од нарачаните.</li> <li>• Која постапка се применува во случај на враќање на стока.</li> </ul>	
5.4.3.6.	Архивирање	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Како документите што се однесуваат на излезот на стока се архивирани и во кој оддел.</li> </ul>	

## 5.5. Царински постапки

5.5.1.	Фискални аспекти	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Справување со формалностите поврзани со царинските декларации / придружни документи.</li> <li>• Како се изготвуваат и чуваат овие декларации.</li> <li>• Постапки за обезбедување на точност на царинските декларации.</li> <li>• Постапки за проверка на валидноста на овластувањата.</li> <li>• Начин на известување на царинскиот орган за неправилностите.</li> </ul>	
--------	------------------	--	--

1- како што е библиотека, прирачник

2- банка, готовина, акредитив, одложено плаќање \_\_\_\_\_ денови

Со својот потпис ја потврдувам веродостојноста на податоците внесени во прашалникот

Одговорно лице/ Име и презиме .....

Место и датум.....

МП

